



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватско-српски, словенечки и на македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство за претплата, посебни издања и огласи 682-3-291

Среда, 8 март 1967

БЕЛГРАД

БРОЈ 11

ГОД. XXIII

Цена на овој број е 1,20 (120) дин. — Аконтацијата на претплата за 1967 година изнесува 38 (3.800) дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фак. 328 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 61-732, Продајна служба 51-671

158.

Врз основа на членот 28 став 3 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДЕЛОТ ОД АМОРТИЗАЦИЈАТА ДО КОЈ РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА КУПУВААТ ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Во Одлуката за височината на делот од амортизацијата до кој работните организации можат да купуваат девизи за плаќање на опрема и резервни делови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66) во точката 1 ставот 2 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбите на ставот 1 од оваа точка, девизи од овластените банки можат да купуваат во противвредност од средствата на амортизацијата на опремата пресметана за текуштата година според пропишаните стопи, и тоа:

1) претпријатијата за производство на бакар — во височина до 67%;

2) претпријатијата на поморскиот, речниот и езерскиот сообраќај, како и здравствените установи и установите за социјална заштита — во височина до 30%.“

2. По точката 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

„аа. По исклучок од точката 2 на оваа одлука, претпријатијата за производство на бакар можат од динарските средства пресметани според точката 1 на оваа одлука да користат и над 50% за плаќање во девизи што се од значење за запазување ликвидноста во плаќањата со странство, а до височината што е утврдена во договорот за странски кредит за увоз на опрема и резервни делови.“

3. Точката 4 се менува и гласи:

„Средствата добиени со примена на процентот од Наредбата за процентот од средствата на амортизацијата до кој можат стопанските организации да купуваат девизи за увоз на опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/64) и Наредбата за процентот од средствата на амортизацијата до кој можат стопанските организации да купуваат девизи за плаќање на опремата и резервните делови што се увезуваат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/66) врз износите на амортизацијата пресметани за 1961 и за наредните години, а неискористени до 31 декември 1966 година, можат да се користат од 1 јануари 1967 година за целите од членот 28 на Законот за девизното работење.

По исклучок, работните организации што процентите според одредбите од прописите наведени во ставот 1 на оваа точка ги пресметале и на општествениот дел на вредноста на основните средства и склучиле договори за увоз и на Народната банка на Југославија и поднесле пријава за склучената работа до 31 декември 1966 година, можат да вршат плаќања на наставните обврски од договорот до височината на така пресметаните средства.“

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 25

2 март 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

159.

Врз основа на членот 61 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63 и 28/66) и членот 44 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ ВО МАЛОГРАНИЧНИОТ СТОКОВЕН ПРОМЕТ

1. Одлуката за вршење работи на извоз и увоз на стоки во малограичниот стоквен промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/64) престана да важи од 1 јануари 1967 година како ден на почетокот на применувањето на Одлуката за вршење работи на извоз и увоз на стоки и услуги во малограичниот и соседскиот прекуморски промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/66).

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 17

15 февруари 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

160.

Врз основа на чл. 24 и 25 од Основниот закон за евиденциите во областа на трудот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и 23/65), сојузниот секретар за труд пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИИ ВО ОБЛАСТА НА ТРУДОТ

Член 1

Во Правилникот за водење евиденции во областа на трудот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/65 и

32/66) во членот 75 зборот: „барањата“ се заменува со зборот: „пријавите“, а зборот: „упати“ — со зборот: „потврди“.

Член 2

Во членот 76 став 1 зборот: „барањата“ се заменува со зборот: „пријавите“, а зборот: „упати“ — со зборот: „потврди“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Евидентирање на податоците за понудите на странски работодавци за запослување југословенски државјани во странство вршат заводите за запослување односно Сојузното биро за работи на запослување.“

Член 3

Членот 77 се брише

Член 4

Членот 78 се менува и гласи:

„Југословенски државјани што се пријавуваат заради привремено запослување во странство и работните или други организации што пријавуваат свои работници заради привремено запослување во странство му поднесуваат на општинскиот завод за запослување пријава за привремено запослување во странство на образецот ЕР-30 Пријава за привремено запослување во странство, кој е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.“

Пријавата од ставот 1 на овој член му служи на општинскиот завод за запослување како средство за водење евиденции за пријавувањето на југословен-

ски државјани за привремено запослување во странство, за издадените потврди за посредување при привремено запослување во странство и за југословенските државјани привремено запослени во странство.

Пријавата од ставот 1 на овој член општински-те заводи за запослување ја чуваат најмалку 3 години од денот на враќањето на работникот од странство.“

Член 5

Во членот 79 ставот 1 се менува и гласи:

„Евидентирање на податоците од членот 78 на овој правилник се врши и за работници привремено запослени во странство што од надлежниот општински завод за запослување не добиле упат односно потврда за посредување при привремено запослување во странство, а кои дополнително ќе ја регулираат својата положба во смисла на одредбите од Законот за дополненија на Основниот закон за организацијата и финансирањето на запослувањето („Службен лист на СФРЈ“ бр. 47/66).“

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-51/12

10 февруари 1967 година

Белград

Сојузен секретар за труд,
Ристо Џупов, с. р.

Образец ЕР-30

(формат 210 × 148 mm)

Пријава воднесува	Работник	Работна организација
----------------------	----------	----------------------

П Р И Ј А В А

ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАПОСЛУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

П о л	
М	Ж

1. Име, татково име и презиме	
2. Ден, месец и година на раѓањето	
3. Место на раѓањето	
4. Живеалиште и адреса на станот	
5. Занимање	
6. Школска спрема	
7. Степен на стручно образование	
8. Брачна состојба	
9. Број деца што ги издржува	
10. Во времето на поднесувањето на пријавата бил:	запослен кај _____, незапослен, пријавен кај заводот заради запо- слување, самостоен занаетчија, индивидуален земјоделски производител, ученик, студент, до- маќинка

(на грбот од образецот)

11. Дали користи и кои права како привремено незапослен		
12. Кој пат се запослува во странство		
13. Датум на издавањето на потврдата		
14. Датум на оклучувањето на договорот со странскиот работодавец		
15. Странски работодавец	назив	
	адреса	
	држава	
	дејност	
16. Време за кое е склучен договорот		
17. Вид работа — работно место за кое е склучен договорот		
18. Договорени обврски на работодавецот	плата	
	работно време	
	прекувремена работа	
	годишен одмор	
19. Договорени обврски на работникот		
20. Податоци за осигурувањето на работникот во Југославија		

Пополнува Заводот

Д а т у м	
на заминувањето	на враќањето

(Потпис на овластеното лице)

(М. П.)

Во _____
на _____ 19____

161.

Врз основа на членот 112 став 1 од Основниот закон за рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/66), во согласност со сојузниот секретар за труд, сојузниот секретар за индустрија и трговија пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА ПРИ РУДАРСКИ ПОДЗЕМНИ РАБОТИ

Член 1

При подземните работи на истражување, отворање и откопување (експлоатација) на минерални суровини, како и при работите на површината на земјата што се во врска со тие подземни работи, ќе се применуваат заштитните мерки определени со Прописите за техничките мерки и за заштитата при работата при рударски подземни работи, што се напечатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/67 и се составен дел од овој правилник.

Член 2

Постојните јамски простории, уреди, постројки и друга опрема ќе се доведат во согласност со одредбите од Прописите за техничките мерки и за заштитата при работата при рударски подземни работи, што се составен дел од овој правилник, според програмата на рударската организација за нивното постапно сообразување, а во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Ако опроведувањето на мерките за доведување во согласност на постојните јамски постројки, уреди, постројки и друга опрема со одредбите од тие прописи бара преземање пообемни работи или поголема замена на опрема, а постојните недостатоци не можат потешко да ги загрозат животите и здравјето на работниците, органот на управата што дал дозвола за експлоатација може рокот за усогласување од ставот 1 на овој член да го продолжи уште за една година.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за техничките мерки и за заштитата на работа при рударските подземни работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/64), заедно со Прописите за техничките мерки и за заштитата на работа при рударските подземни работи (Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/64), што се составен дел на тој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 64

26 јануари 1967 година

Београд

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

162.

Врз основа на точката 9 од Одлуката за давање регрес при продажбата на вештачки губриња за потребите на земјоделството и шумарството за 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/67), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА РЕГРЕСОТ СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО ВО 1967 ГОДИНА

1. Стопанските организации што произведуваат или увезуваат вештачки губриња (во понатамошниот текст: корисниците на регресот) го остваруваат регресот за вештачките губриња од точ. 2 и 3 на Одлуката за давање регрес при продажбата на вештачки губриња за потребите на земјоделството и шумарството во 1967 година (во понатамошниот текст: Одлуката), и тоа за вештачките губриња од домашно производство продадени и испорачани од 1 јануари до 31 декември 1967 година, а за вештачките губриња од увоз продадени и испорачани од 16 февруари до 31 декември 1967 година.

За калиумовите вештачки губриња од увоз што се употребени во домашни вештачки губриња, а кои се продадени и испорачани до 15 февруари 1967 година, регресот се остварува според прописите за давање регрес при продажбата на вештачки губриња за потребите на земјоделството и шумарството што важеле во 1966 година.

Регресот за вештачките губриња од домашно производство и од увоз се остварува по 1 kg активна хранлива материја.

Барањето за регрес се поднесува, и тоа: за вештачки губриња од домашно производство до Службата на општественото книговодство кај која корисникот на регресот има жиро-сметка, а за регрес за вештачки губриња од увоз — до Југословенската земјоделска банка.

Корисниците на регресот го остваруваат регресот кога вештачките губриња ќе им ги продадат и испорачат на купувачите од точката 1 под 1 до 7 на Одлуката.

2. Определување на вкупниот азот (N) како и на фосфорната киселина (P_2O_5), врз основа на што се утврдува количината на растворилива P_2O_5 во азотни, фосфорни, мешани и комплексни губриња, се врши според Правилникот за минималните и максималните состојки и за другите особини на одделни видови вештачко губре и за начинот на испитување на вештачкото губре („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/64 и 4/67).

3. Кон барањето за регрес за вештачки губриња од домашно производство, корисникот на регресот прилага:

1) фактура односно копија од фактура за продажбата на вештачки губриња, во која, покрај другото, мора да биде наведена продавната цена на губрињата за 1 тон, намалена за износот на регресот, и за вкупната количина, посебно за секој вид губре, и назначено дека губрињата се од домашно производство и дека се продаваат по цените намалени за износот на регресот;

2) доказ за испораката (товарен лист, отпратница и сл.). Ако како доказ се прилага отпратница, таа мора да содржи: назив на купувачот, количина и вид на губрињата во тони, потпис на овластениот примач, со број на неговата лична карта и регистарски број на превозното средство со кое се превезени губрињата, потпис на овластено лице и печат на корисникот на регресот;

3) препис од декларацијата според членот 8 на Правилникот за регистарот на вештачките губриња и за декларирање на вештачките губриња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/64) за испорачаните вештачки губриња;

4) пресметка, од која се гледа износот на регресот за 1 kg активна хранлива материја и за вкупната количина, посебно за секој вид активна хранлива материја;

4. Кон барањето за остварување на регресот за вештачки губриња од увоз, корисникот на регресот ја прилага документацијата од точката 3 под 1 до 3 на оваа наредба, како и документацијата со пресметка на трошоците од точката 5 на оваа наредба и со пресметка на регресот.

Југословенската земјоделска банка ја пресметува разликата во цените и регресот од точката 3 ст 2 и 3 на Одлуката. Пресметката на регресот за вештачките губриња од увоз кај единични губриња, азотни и фосфорни ќе се врши, врз база на негативната разлика помеѓу набавната цена за единица активна хранлива материја, наголемена за сите трошоци од точката 5 на оваа наредба и продавната цена за единица активна хранлива материја на такво или слично губре од домашно производство, намалена за износот на регресот — која за азотот (N) изнесува 1,85 а за фосфорната киселина (P_2O_5) 1,10 динари за 1 kg, а кои продавни цени за губрињата од домашно производство се регистрирани кај Сојузниот завод за цени.

Кај мешани и комплексни губриња од увоз височината на регресот се определува како и кај единичните губриња. Основа за пресметување е продавната цена на единицата на активна хранлива материја на единични вештачки губриња од домашно производство намалена за износот на регресот.

Исплатувањето на пресметката на регресот се врши преку сметката бр. 603-84-43 — Регрес за вештачки губриња од увоз.

По извршеното пресметување Југословенската земјоделска банка дава налог од сметката од ставот 4 на оваа точка да се одобри регресот во корист на жиро-сметката на корисникот на регресот. Кон налогот за исплата Југословенската земјоделска банка прилага заверен препис од извршената пресметка.

5. При пресметувањето на разликата помеѓу набавните цени на губрињата од увоз и продавните цени за исто или слично губре од домашно производство намалени за износот на регресот, за формирање на набавните цени Југословенската земјоделска банка ќе му ги признае на корисникот на регресот:

- а) трошоците до југословенската граница, и тоа:
 - 1) вредноста на стоките според фактурата на странскиот добавувач;
 - 2) осигурувањето на стоките според полисата;
 - 3) возарината до југословенската граница или лука;
 - 4) провизијата на странската банка;
- б) трошоците во Југославија, и тоа:
 - 1) провизијата на банката;
 - 2) интересот на кредитот на вредноста на стоките франко југословенската граница за периодот на користењето на кредитот, а најмногу до 90 дена од денот на почетокот на користењето на кредитот;
 - 3) трошоците на претпријатијата луки и пристаништа според важечката тарифа;
 - 4) шпедитерските трошоци до 1,20 динари за 1 тон стоки, без оглед на видот на транспортот (сувоземен или воден). Во овие трошоци се вклучени трошоците на шпедитерот околу прифаќање, диспонирање и експедирање на вештачките губриња до купувачите;
 - 5) трговскиот рабат, како и маржата. Рабатот се признава до височината на рабатот што го дава домашната индустрија на губриња за истовидни губриња. За губрињата што не ги производи домашната индустрија рабатот се признава во височината како и за слични губриња од домашно производство;
 - 6) трошоците на складирањето, до 35 динари за 1 тон, ако е за тоа складирање на увезените коичини вештачки губриња прегходно прибавена

писмена согласност од Југословенската земјоделска банка;

7) царината, според Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65 и 5/67), како и трошоците за такси во врска со царинење, според Основниот закон за административните такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65 и 11/66);

8) трошоците за пакување, до 35 динари за 1 тон за непакувани вештачки губриња;

9) ефективните трошоци за истовар и повторен натовар на претегот;

10) надоместокот што Југословенската земјоделска банка ќе го наплати на име трошоци за пресметување на разликата во цените и регресот;

11) осигурувањето на стоките во Југославија според полисата.

6. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањата за регрес за вештачки губриња од домашно производство во поглед на пресметката и потполноста на документацијата се исправни, го одобрува износот на регресот во корист на жиро-сметката на корисникот на регресот, а на товар на сметката бр. 603-638/89 (20) — Регрес при продажбата на вештачки губриња.

7. Ако кон барањето за регрес се прилагаат преписи од оригиналните исправи (фактури и др.) тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и на нив мора да биде втиснат печатот од корисникот на регресот, а оригиналните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство односно Југословенската земјоделска банка е должна на секоја оригинална исправа да назначи дека е исплатен регресот.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 03-894/1

4 март 1967 година

Белград

Заменик сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Душан Илиевски, с. р.

163.

Врз основа на членот 33 од Основниот закон за прометот на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/67), државниот секретар за наградна одбрана донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ЕДИНИЦИ И УСТАНОВИ ШТО МОЖАТ ДА КУПУВААТ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД ИНДИВИДУАЛНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПАЗАРИ И НАДВОР ОД ПАЗАРИ

1. Непосредно од индивидуални производители на пазари и надвор од пазари можат да купуваат овошје, зеленчук, живина, сирење, сувомесести производи и пресна риба, следните воени единици и установи:

1) командите на дивизии и поенските команди на воени единици, како и воените установи од ист или понизок ранг;

2) воените мензи и воените одморалишта;

3) воените санитетски установи што примаат болни на лекување во стационари.

2. Лицата што вршат набавка за потребите на воените единици и воените установи од точката 1 на ова решение мораат да имаат овластување од воената пошта за чија сметка вршат набавка.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. бр. 15

22 февруари 1967 година

Белград

Државен секретар за
народна одбрана
генерал на армија,
Иван Гошњак, с. р.

164.

Врз основа на членот 61 став 2 од Законот за претпријатијата за патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/61 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/65 и 56/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за сообраќај и врски донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ТАКСИ ШТО СЕ НАПЛАТЕНИ НА СТРАНСКИ ДРУМСКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Средствата остварени од таксите што се наплатени на странски друмски моторни возила според одредбите од Основниот закон за административните такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65) ќе се користат до износот од 15,410.000 динари за изработка на студии и техничка документација за патиштата од I и II ред, а според програмата за користење на тие средства која е составен дел од ова решение.

2. Средствата од точката 1 на ова решение ќе ги користат:

1) Републичкиот фонд за патишта на СР Босна и Херцеговина — до износот од 2,400.000 динари;

2) Републичкиот фонд за патишта на СР Црна Гора — до износот од 900.000 динари;

3) Заедницата на претпријатијата за патишта на СР Хрватска — до износот од 3,500.000 динари;

4) Републичкиот фонд за патишта на СР Македонија — до износот од 1,400.000 динари;

5) Републичкиот фонд за патишта на СР Словенија — до износот од 2,230.000 динари;

6) Републичкиот фонд за патишта за подрачјето на СР Србија — до износот од 3,000.000 динари;

7) Покраинскиот фонд за патишта на АП Војводина — до износот од 900.000 динари;

8) Покраинскиот фонд за патишта на АП Косово и Метохија — до износот од 600.000 динари;

9) Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски — за исплата на студиите по склучените договори, до износот од 480.000 динари.

Средствата од ставот 1 на оваа точка ќе се користат за намените од точката 1 на ова решение врз основа на подробните спецификации за употреба на определените износи на средства, што ги изработиле корисниците на средствата од ставот 1 на оваа точка.

Спецификациите од ставот 2 на оваа точка корисниците на средствата ќе им ги достават на банките кај кои се водат овие средства.

3. Средствата од точката 2 став 1 на ова решение се користат до потрошувањето.

4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 80

28 февруари 1967 година

Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Милијан Неорички, с. р.

165.

Врз основа на членот 20 став 1 од Основниот закон за семето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), сојузниот секретар за земјоделство и шумарство објавува

СПИСОК

НА НОВОСОЗДАДЕНИ СОРТИ СЕМЕ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА

Како новосоздадени сорти семе, запишани во регистарот, се признаени сортите на семе од следните земјоделски растенија:

1. Озима пченица (*Triticum aestivum* L. ssp. *vulgare* — Vill. Host):
 - 1) сорта „Хибрид 013“ селекција на Земјоделскиот факултет — Земун,
 - 2) сорта „Буке“ селекција на Институтот за облагородување и производство на растенија на Земјоделскиот факултет на Свеучилиштето — Загреб,
 - 3) сорта „НС 4“ (Вркуља 4) селекција на Институтот за земјоделски истражувања — Нови Сад,
 - 4) сорта „Панонија“ селекција на Институтот за земјоделски истражувања — Нови Сад,
 - 5) сорта „Бачка“ селекција на Институтот за земјоделски истражувања — Нови Сад,
 - 6) сорта „НС 32“ селекција на Институтот за земјоделски истражувања — Нови Сад,
 - 7) сорта „Крагујевчанка 75“ селекција на Заводот за стрни жита — Крагуевац,
 - 8) сорта „Мур“ селекција на Институтот за облагородување и производство на растенија на Земјоделскиот факултет на Свеучилиштето — Загреб;
2. Озимен јачмен (*Hordeum vulgare* L.):
 - 1) сорта „Новосадски 4082“ селекција на Институтот за земјоделски истражувања — Нови Сад,
 - 2) сорта „Новосадски 4276“ селекција на Институтот за земјоделски истражувања — Нови Сад;
3. Рж (*Secale cereale* L.):
 сорта „Озима хибридна рж“ селекција на Заводот за земјоделство — Заечар;
4. Пченка
 - 1) двоен хибрид „Бц 590“ селекција на Институтот за облагородување и производство на растенија на Земјоделскиот факултет на Свеучилиштето — Загреб,
 - 2) двоен хибрид „Бц 530“ селекција на Институтот за облагородување и производство на растенија на Земјоделскиот факултет на Свеучилиштето — Загреб,
 - 3) двоен хибрид „ЗП 700“ селекција на Институтот за пченка — Земун—Белград,
 - 4) двоен хибрид „ЗП 750“ селекција на Институтот за пченка — Земун—Белград,
 - 5) двоен хибрид „ЗП 755“ селекција на Институтот за пченка — Земун—Белград,
 - 6) двоен хибрид „ЗП 760“ селекција на Институтот за пченка — Земун—Белград,
 - 7) двоен хибрид „ЗП 770“ селекција на Институтот за пченка — Земун—Белград,
 - 8) двоен хибрид „Новосадски 802“ селекција на Институтот за земјоделски истражувања — Нови Сад,
 - 9) двоен хибрид „ОПХ 14 (OS 650)“ селекција на Земјоделскиот институт — Осиек,
- 10) двоен хибрид „ОПХ 16 (OS 670)“ селекција на Земјоделскиот институт — Осиек,
- 11) двоен хибрид „Бц 360“ селекција на Институтот за облагородување и производство на растенија на Земјоделскиот факултет на Свеучилиштето — Загреб,
- 12) двоен хибрид „Бц 580“ селекција на Институтот за облагородување и производство на растенија на Земјоделскиот факултет на Свеучилиштето — Загреб,
- 13) двоен хибрид „Бц 550“ селекција на Институтот за облагородување и производство на растенија на Земјоделскиот факултет на Свеучилиштето — Загреб,
- 14) двоен хибрид „ЗП 502“ селекција на Институтот за пченка — Земун—Белград,
- 15) двоен хибрид „ЗП 587“ селекција на Институтот за пченка — Земун—Белград,
- 16) двоен хибрид „ЗП 719“ селекција на Институтот за пченка — Земун—Белград,
- 17) двоен хибрид „ЗП 752“ селекција на Институтот за пченка — Земун—Белград,
- 18) двоен хибрид „НС 718“ селекција на Институтот за земјоделски истражувања — Нови Сад,
- 19) двоен хибрид „НС 720“ селекција на Институтот за земјоделски истражувања — Нови Сад;
5. Шеќерна репа (*Beta vulgaris* var. *saccharifera* Lange):
 сорта „Алексинач poly 1“ селекција на Претпријатието за селекција и производство на семе од шеќерна репа „Селексија“ — Алексинач;
6. Луцерка (*Medicago sativa* L.):
 - 1) сорта „Банат ЗМС II“ селекција на Институтот за земјоделски истражувања — Нови Сад,
 - 2) сорта „Бачка ЗМС I“ селекција на Институтот за земјоделски истражувања — Нови Сад,
 - 3) сорта „Бања Лука Р-422“ селекција на Земјоделскиот завод — Бања Лука,
 - 4) сорта „К-1“ селекција на Заводот за крмни растенија — Крушевац;
7. Трevi (*Gramineae*):
 - 1) сорта „Lolium italicum B-9“ селекција на Институтот за облагородување и производство на растенија на Земјоделскиот факултет на Свеучилиштето — Загреб,
 - 2) сорта „Phleum pratense B-10“ селекција на Институтот за облагородување и производство на растенија на Земјоделскиот факултет на Свеучилиштето — Загреб,
 - 3) сорта „Festuca pratensis B-14“ селекција на Институтот за облагородување и про-

- изводство на растенија на Земјоделскиот факултет на Свеучилиштето — Загреб.
- 4) сорта „*Dactylis glomerata* B-15“ селекција на Институтот за облагородување и производство на растенија на Земјоделскиот факултет на Свеучилиштето — Загреб.
- 5) сорта „*Anthephatherum elatius* B-16“ селекција на Институтот за облагородување и производство на растенија на Земјоделскиот факултет на Свеучилиштето — Загреб.
- 6) сорта „*Dactylis glomerata* BL-4“ селекција на Земјоделскиот завод — Вања Лука.
- 7) сорта „Новосадски високи виџик“ селекција на Институтот за земјоделски истражувања — Нови Сад;
8. Озига граорипа (*Vicia sativa* L.):
- 1) сорта „Новосадски 624“ селекција на Институтот за земјоделски истражувања — Нови Сад.
- 2) сорта „Ратарка“ селекција на Институтот за облагородување и производство на растенија на Земјоделскиот факултет на Свеучилиштето — Загреб;
9. Јара граорипа (*Vicia sativa* L.):
- сорта „Новосадски 559“ селекција на Институтот за земјоделски истражувања — Нови Сад;
10. Ричинус (*Ricinus communis* L.):
- сорта „Новосадски 2“ селекција на Институтот за земјоделски истражувања — Нови Сад;
11. Цикорија (*Cichorium intybus* L.):
- 1) сорта „Билогорка OS-2“ селекција на Земјоделскиот институт — Осиек,
- 2) сорта „Билогорка OS-3“ селекција на Земјоделскиот институт — Осиек;
12. Компир (*Solanum tuberosum* L.):
- 1) сорта „Љубице“ селекција на Земјоделскиот институт на Словенија — Љубљана,
- 2) сорта „Викторија“ селекција на Земјоделскиот институт на Словенија — Љубљана,
- 3) сорта „Кармен“ селекција на Земјоделскиот институт на Словенија — Љубљана,
- 4) сорта „Добра“ селекција на Земјоделскиот институт на Словенија — Љубљана,
- 5) сорта „Цветина“ селекција на Земјоделскиот институт на Словенија — Љубљана;
13. Домат (*Lycopersicon esculentum* Mill.):
- 1) сорта „Златни плод Тилека“ селекција на Заводот за земјоделство — Заечар,
- 2) сорта „Загребачка рана“ селекција на Институтот за овоштарство, лозарство, винарство и градинарство на Земјоделскиот факултет на Свеучилиштето — Загреб)
- 14) Пиперка (*Capsicum annuum* L.):
- 1) сорта (Туршијара 1 А“ селекција на Институтот за градинарство — Смедеревска Паланка,
- 2) сорта „Слонова сурпа 1561“ селекција на Институтот за градинарство — Смедеревска Паланка,
- 3) сорта „А1 — 12“ селекција на Институтот за градинарство — Смедеревска Паланка,
- 4) сорта „Побольшана алексиначка бабура 59“ селекција на Заводот за земјоделство — Заечар,
- 5) сорта „Хоргошка слатка 1“ селекција на Институтот за прехранбена индустрија на Заводот за пиперка — Нови Сад;
15. Боранија — грав мешункар (*Phaseolus vulgaris* L.):
- 1) сорта „Златно зрно“ селекција на Институтот за градинарство — Смедеревска Паланка,
- 2) сорта „Побольшана индијана“ селекција на Институтот за овоштарство, лозарство, винарство и градинарство на Земјоделскиот факултет на Свеучилиштето — Загреб;
16. Грав зрнаш (*Phaseolus vulgaris* L.):
- сорта „Жутогребан“ селекција на Институтот за градинарство — Смедеревска Паланка;
17. Јаболка (*Pyrus malus* V. par. L.):
- сорта „Примолов делишес“ селекција на Овоштарскиот и винарскиот завод — Марибор;
18. Јаготки (*Fragaria* L.):
- сорта „45/7“ селекција на Институтот за овоштарство — Чачак.

Бр 98-527/1

8 февруари 1967 година
Белград

Заменик
сојузен секретар
за земјоделство
и шумарство.

Душан Илиевски, с. р.

166.

Врз основа на членот 9 и членот 69 на Основниот закон за мерките за унапредување на стопанството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство им издаде од 1 јули до 31 декември 1966 година дозволи за пуштање во промет на следните средства за заштита на добитокот, и тоа:

1. На Серум — заводот Калиновица, Загреб, за:
 - 1) Тривалентна вакцина против пушпкавецот, парашушкавецот и прниот припт „3-вак“, ad us. vet., пакувана во шишенца по 20, 50 и 100 ml, под бр. 0317-1316/4 од 15 август 1966 година;
 - 2) Маслена вакцина против првеницата, ad us. vet., пакувана во шишенца по 20, 50, 100 и 250 ml, под бр. 03-2748/5 од 24 септември 1966 година;

3) Лапинизирана вакцина против чумата кај свините од сојот „К“, ad us. vet., пакувана по 5, 10, 20 и 50 дози со 5, 10, 20 и 50 ml разредувач, под бр. 03-2888/3 од 24 септември 1966 година;

4) Sulfapyrazol, ad us. vet., пакуван во кутии со 10 вреќички по 4 g, во кутии со 50 вреќички по 4 g, во шишенца по 100 и 250 ml, под бр. 03-3787/12 од 1 декември 1966 година;

5) Furazolidon 11%, ad us. vet., пакуван по 0,1, 1,5 и 10 kg, под бр. 03-2269/5 од 1 декември 1966 година;

6) Penicillinprocainum + Penicillinbenzathinum, ad us. vet., пакуван во шишенца со 500.000 i. j., 1.000.000 i. j. и 4.000.000 i. j., под бр. 03-2268/5 од 1 декември 1966 година;

7) Penicillinbenzathinum, ad us. vet., пакуван во шишенца по 5 ml, со 500.000 i. j., во шишенца по 10 ml, со 1.000.000 i. j. и во шишенца од 50 ml со 4.000.000 i. j. penicillinbenzathinum, под бр. 03-2267/5 од 1 декември 1966 година;

8) Sulfapyridazin sol. 25%, ad us. vet., пакуван во шишенца по 100 и 250 ml, под бр. 0317-522/2 од 1 декември 1966 година;

9) Вакцина против заразниот хепатитис кај кучињата, ad us. vet., пакувана во ампула со 1 доза сува вакцина и со ампула со 1 ml разредувач, под бр. 03-963/4 од 1 декември 1966 година;

10) Phono-min прашок за дивеч, ad us. vet., пакуван по 20 kg, под бр. 03-2288/2 од 13 декември 1966 година;

11) Бивалентна вакцина против шушкавец и црн пришт „2-вак“, ad us. vet., пакувана во шишенца по 20, 50 и 100 ml, под бр. 03-4372/2 од 13 декември 1966 година.

2. На Ветеринарниот завод Земун—Суботица, Земун, за:

1) Поливалентен серум против лептоспироза кај домашните животни, ad us. vet., пакуван во шишенца по 100, 250, 500 и 1.000 ml, под бр. 03-895/3 од 24 септември 1966 година;

2) Fumagillin DCH, ad us. vet., пакуван во шишенца по 20 g, под бр. 03-3646/5 од 1 декември 1966 година;

3) Вимастин, ad us. vet., пакуван во шишенца по 100 и 250 ml, под бр. 03-3796/8 од 1 декември 1966 година;

4) Биовит 20, ad us. vet., пакуван во поливинилски Кесиња по 1,5 и 25 kg, под бр. 03-4112/3 од 1 декември 1966 година;

5) Биовит 40, ad us. vet., пакуван во поливинилски Кесиња по 1,5 и 25 kg, под бр. 03-3113/4 од 1 декември 1966 година;

6) К-вакцина против дифтерија и сипаници кај живината, ad us. vet., пакувана во ампули со разредувач за 50, 100 и 200 дози, под бр. 03-3813/3 од 1 декември 1966 година;

7) Rosol, ad us. vet., пакуван во шишиња по 50, 100 и 1.000 ml, под бр. 03-1554/4 од 13 декември 1966 година

3. На Фабриката за фармацевтски и хемиски производи „Плива“, Загреб, за:

1) Geomycin растворлив прашок, ad us. vet., пакуван во шишенца по 100 и 250 g, под бр. 03-2837/2 од 20 јули 1966 година;

2) Geomycin таблети, ad us. vet., пакувани по 4 таблети, под бр. 03-2838/2 од 20 јули 1966 година;

3) Geomycin солуција 5%, ad us. vet., пакувана во шишенца по 30 ml, под бр. 03-2841/2 од 20 јули 1966 година;

4) Geomycin солуција 3%, ad us. vet., пакувана во туби по 14 g, под бр. 03-2840/2 од 20 јули 1966 година;

5) Tetraciklin таблети, ad us. vet., пакувани по 4 таблети, под бр. 03-2839/2 од 24 септември 1966 година;

6) Geomycin таблети + витамин, ad us. vet., пакувани по 4 и 8 таблети, под бр. 03-1007/69 од 1 декември 1966 година;

7) Zookokcin 25, ad us. vet., пакуван по 1,5 и 25 kg, под бр. 03-1007/68 од 1 декември 1966 година;

8) Sulkokokcin 25, ad us. vet., пакуван по 1,5 и 25 kg, под бр. 03-1007/67 од 1 декември 1966 година;

9) Nutricin sulfa 125, ad us. vet., пакувани по 100, 200 и 1.000 g, под бр. 03-3737/2 од 1 декември 1966 година;

10) Заштитен ардитив, ad us. vet., пакуван по 200 g, 1 kg и 5 kg, под бр. 03-3736/3 од 1 декември 1966 година.

4. На Институтот за серуми и вакцини „Торлак“, Белград, за:

1) Polymicin, ad us. vet., пакуван од 250.000 и 500.000 i. j. во кутии со по 6, 10 и 20 шишенца и од 1.000.000 i. j. во кутии со по 10 и 20 шишенца, под бр. 03-2362/3 од 15 ноември 1966 година;

2) Polycilin, ad us. vet., пакуван од 250.000 и 400.000 i. j. во кутии со по 6, 10 и 20 шишенца и од 1.000.000 i. j. во кутии со по 10 и 20 шишенца, под бр. 03-2361/4 од 15 ноември 1966 година.

5. На Фабриката за фармацевтски и хемиски производи „Лек“, Љубљана, за:

Bovimastin, ad us. vet., пакуван во туба со 5 g маст, под бр. 03-2895/4 од 10 октомври 1966 година.

6. На Хемиска индустрија „Жупа“, Крушевац, за:

Зелена галица SH, ad us. vet., пакувана во вреќи по 75 kg, под бр. 0317-1018/7 од 10 август 1966 година.

Бр. 03-519/1

7 февруари 1967 година

Белград

Заменик сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Душан Илиевиќ, с. р.

167.

Врз основа на членот 12 од Основниот закон за статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/66), во врска со Одлуката за донесување на Планот на статистичките истражувања за 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/67), генералниот директор на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТА ЗА ОПТОВАРУВАЊЕТО НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СО ДАВАЊЕ СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАИ

1. Од 15 до 25 март 1967 година ќе се спроведе анкета за оптоварувањето на работните организации со давање статистички извештаи.

Во оваа анкета ќе се соберат податоци за статистичките извештаи што ги дава работна организација, и за потрошеното работно време, запослениот персонал и за трошоците во врска со работата на составување и испраќање на тие извештаи.

2. Анкетата ќе опфати определен број работни организации одбрани во градовите: Бања Лука, Белград, Кавадарци, Љубљана, Марибор, Нилш, Нови Сад, Осиек, Приштина, Риека, Сараево, Скопје, Титоград, Загреб и Зеница.

3. Со подготвителните дејствија, организацијата и спроведувањето на анкетата ќе раководи Сојузниот завод за статистика.

4. Анкетата ќе се спроведе според методата на анкетирање.

5. Податоците собрани со оваа анкета ќе служат исклучиво за статистички цели.

6. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 95-1309/1

1 март 1967 година,
Белград

Генерален директор
на Сојузниот завод за
статистика,
Ибрахим Латифиќ, с. р.

168.

Врз основа на чл. 14, 14а и 44 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 47/66), членот 5 од Законот за измени и дополненија на Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/66) и членот 102 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66 и 1/67), во согласност со Сојузниот извршен совет, гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ СО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ПО РАБОТИТЕ НА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ

1. Во Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочно кредитирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/66) во точката 4 по ставот 2 се додаваат два нови става, кои гласат: „Документите за извозот на стоки што се користат според одредбата под 1 на ставот 1 од оваа точка треба да бидат заверени од царинарницата што ги оцаринила стоките.“

Банките што го зголемуваат обемот на краткорочните кредити во однос на состојбата на 31 декември 1966 година, не можат да користат кредит од оваа точка. Од ова ограничување се изземаат кредитите дадени за извоз, врз основа на документите од одредбата под 1 на ставот 1 од оваа точка.“

2. Во точката 5 став 1 процентот: „20%“ се заменува со процентот: „15%“.

3. Точката 10 се брише.

4. Вишокот на долгувањето по реесконтен односно документарен кредит, настанат поради намамување на реесконтниот лимит во смисла на точката 2 од оваа одлука, банките се должни да ѝ го исплатат на Народната банка на Југославија, и тоа:

1) до 30 април 1967 година — најмалку 60%;

2) до 31 мај 1967 година — остатокот.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, со тоа што одредбите од точ. 2 и 3 ќе се применуваат од 1 април 1967 година.

О. бр. 26

2 март 1967 година
Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер,
др Никола Миљаниќ, с. р.

169.

Врз основа на членот 118 став 2 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66 и 52/66) Собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување донесува

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРОЦЕНТОТ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ОД ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОМАГАЊЕ НА ЗАКРЕПНУВАЊЕ ПЕНЗИОНЕРИ ВО 1967 ГОДИНА

1. Од вкупните средства на фондот на инвалидското и пензиското осигурување се издвојува во 1967 година дел во височина од 1,50%.

2. Собранието на републиката заедница на социјалното осигурување во 1967 година издвојува дел од вкупните средства на фондот на инвалидското и пензиското осигурување во процентот од точката 1 на оваа одлука на посебна сметка како наменски средства што можат да се користат за помагање на закрепнување пензионери.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Ск. бр. 7

20 февруари 1967 година
Белград

Собрание на Југословенската заедница на социјалното осигурување

Претседател,
Риста Михаиловиќ, с. р.

170.

Врз основа на членот 133 став 2 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66 и 52/66), Собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување донесува

О Д Л У К А.

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ШТО ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ОБВРЗНИЦИ ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ МОЖАТ ДА ГО ЗАДРЖАТ КАКО НАДОМЕСТОК ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРАВАТА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД СВОИТЕ СРЕДСТВА

1. На обврзниците за уплатување на придонесот што пресметуваат придонес за социјално осигурување за работниците на милицијата и за работниците на органите на внатрешните работи со посебно овластување во смисла на Основниот закон за внатрешните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/66), како и на организациите што го пресметуваат тој придонес за украниот персонал на бродови додека тие се наоѓаат во странство, им припаѓа како надоместок за обезбедување на определени права што тие им ги обезбедуваат на осигурениците од свои средства во смисла на Основниот закон за здравственото осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65, 29/66 и 52/66) дел од основниот придонес за здравствено осигурување во височина од 1% од основницата од која се пресметува тој придонес.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на придонесот што определени категории обврзници за уплата на придонесот можат да го задржат како

надоместок за обезбедување правата на осигурениците од своите средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/62).

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 април 1967 година.

Ск. бр. 8
20 февруари 1967 година
Белград

Собрание на Југословенската заедница
на социјалното осигурување

Претседател,
Риста Михаиловиќ, с. р.

171.

Врз основа на членот 137 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66 и 52/66), во согласност со сојузниот секретар за финансии, Собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување прописува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА ОСНОВНИЦЕ И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ПЛАЌЕТО НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за утврдувањето на основните и за начинот на пресметувањето и плаќањето на придонесите за социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/66) во членот 3 став 1 точка 7 по бројот: „15/65“ се додаваат броевите: „29/66 и 52/66“.

Во точката 8 зборовите: „чл. 84 до 87“ се заменуваат со зборовите: „чл. 81б и 84 до 87“.

Член 2

Во членот 4 ставот 3 се заменува со три нови става, кои гласат:

„Додатниот придонес за здравствено осигурување од членот 79 став 1 точка 1 на Основниот закон и додатните придонеси за инвалидско и пензиско осигурување од членот 112 на Основниот закон, ги плаќаат обврзниците на придонесот, и тоа:

1) организациите што работат според прописите за стопанските организации — како трошок на своето работење;

2) организациите што не работат според прописите за стопанските организации — на товар на матеомјалните трошоци;

3) приватните работодавци — од сопствени средства.

Додатниот придонес за здравствено осигурување од членот 79 став 1 точка 2 на Основниот закон го плаќаат осигурениците од него примањата, а уплатата на тој придонес ја вршат обврзниците на уплатата на придонесот кај кои осигурениците се во работен однос.

Додатниот придонес за здравствено осигурување од членот 79 став 1 точка 3 на Основниот закон го плаќаат осигурениците од примањето остварено за работата што ја вршат заради дополнително стопанисување, а уплатата на тој придонес ја вршат обврзниците на уплатата на придонесот кај кои е извршена работата заради дополнително стопанисување.“

Член 3

Во членот 5 став 1 зборовите: „Одлуката за личниот доход кој служи за утврдување на пензискиот основ и плаќање на придонесите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65)“ се заменуваат со зборовите: „Основниот закон за личниот доход кој служи за утврдување на пензискиот основ и на основот за плаќање придонес за социјално осигурување

на работниците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66)“.

Член 4

Во членот 6 точка 2 зборовите: „чл. 79 и 112 точка 1“ се заменуваат со зборовите: „член 79 став 1 точка 1 и член 112 точка 1“.

По точката 2 се додаваат две нови точки, кои гласат:

„3) за додатниот придонес за здравствено осигурување за осигурениците — членови на домаќинството што се занимаваат со земјоделска дејност (член 79 став 1 точка 2 од Основниот закон) — него примањата на личниот доход од работен однос;

4) за додатниот придонес за здравствено осигурување за осигурениците што се запослуваат заради дополнително стопанисување (член 79 став 1 точка 3 од Основниот закон) — него примањата, придонесите од личниот доход од работен однос, придонесот за образование и тој додатен придонес.“

По досегашната точка 3, која станува точка 5, се додава нова точка 6, која гласи:

„6) за додатниот придонес за покривање на зголемените трошоци на инвалидското осигурување што произлегуваат од поголема опасност од несреќа при работата или од заболување од професионална болест (член 112 точка 3 на Основниот закон) вкупно исплатените лични доходи на работниците што работат на работни места кои се распоредени, во смисла на одлуката на Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување (член 113а став 1 од Основниот закон), како работни места на кои постои поголема опасност од настапување на инвалидност или телесно општетување поради несреќа при работата или заболување од професионална болест.“

Досегашните точ. 4 и 5 стануваат точ. 4 и 6.

Член 5.

Во членот 7 ставот 1 се менува и гласи:

„За работниците запослени кај приватни работодавци основните придонеси се пресметуваат и се плаќаат на личниот доход утврден со договор (нето личен доход во фиксен износ или во процент од постигнатите резултати во работата, наголемен за придонесот од личниот доход од работен однос и за придонесот за образование). Вака утврдениот износ не ги содржи основните придонеси за социјално осигурување и придонесот за запослување, па затоа збирната стопа определена за примена врз бруто личниот доход се пресметува по следната формула:

Збирната стопа на основните придонеси за социјално осигурување $\times 160$

100 — (стоите на основните придонеси за социјално осигурување + стопата на придонесот за запослување).“

Член 6

Во членот 8 став 1 точката 1 се менува и гласи:

„1) за лицата запослени кај југословенски претставништва и организации во странство (член 12 став 3 од Основниот закон за здравственото осигурување) — личниот доход што тие лица би го имале на соодветно работно место во Југославија односно личниот доход што тие лица го имале на работното место на кое биле распоредени пред однењето на работа во странство, пресметан за секоја календарска година според движењето на просечниот личен доход во изминатата година во работната организација во која се во работен однос.“

Во точката 3 зборовите: „личниот доход односно паушалните основици според Одлуката“ се заменуваат со зборовите: „основните определени со Одлуката“, а бројот: „29/65“ се заменува со бројот: „2/67“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Основницата за пресметување и плаќање на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство од страна на лицата наведени во ставот 1 на овој член, во смисла на Одлуката за височината на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/67), ја сочинува основницата определена со Одлуката за придонесите за социјално осигурување и за пензиските основи на лицата за послени во странство.“

Член 7

Членот 9 се менува и гласи:

„Ако личните доходи и другите примања исклучително се пресметуваат и се исплатуваат во нето износи, придонесите за социјално осигурување се пресметуваат и се плаќаат по стопите пресметани за примена врз нето личниот доход односно примањето. Збирната стопа на придонесите се пресметува по следната формула:

Стопата на основниот придонес за социјално осигурување врз нето личниот доход односно примањето = $\frac{\text{Збирот на стопите на основните придонеси за социјално осигурување} \times 100}{100 - (\text{збирот на стопите на придонесите од личниот доход од работен однос} + \text{збирот на стопите на придонесот за образование} + \text{збирот на стопите на основните придонеси за социјално осигурување} + \text{стопата на придонесот за запослување})}$

Пример за пресметување на збирната стопа на основните придонеси: ако е збирот на стопите на придонесот од личниот доход од работен однос и збирната стопа на придонесот за образование 12,90 (сојузен придонес од личниот доход од работен однос, придонес од личниот доход од работен однос на општествено-политичките заедници и придонес за образование), збирот на стопите на основните придонеси за социјално осигурување 19,00 (здравствено 5,00, инвалидско и пензиско 10,00, додатак на деца 3,00, сигурносна резерва 0,40, валоризациона резерва 0,80) и стопата на придонесот за запослување 0,50, пресметаната стопа ќе изнесува:

$$\frac{19,00 \times 100}{100 - (12,90 + 19,00 + 0,50)} = 28,11$$

Според формулата од ставот 1 на овој член се пресметуваат сите стопи на придонесот, со тоа што во броителот на дробката се става соодветна стопа за која се врши пресметување, додека именителот на дробката е секогаш како во дадената формула.

Пример за пресметување на стопата на основниот придонес за здравствено осигурување: во случај да се истите стопи наведени во првиот пример, пресметаната стопа ќе изнесува:

$$\frac{5,00 \times 100}{100 - (12,90 + 19,00 + 0,50)} = 7,40$$

Придонесот за социјално осигурување ќе се пресметува според формулата од ставот 1 на овој член и кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или тие се плаќаат по стопа пониска од стопата по која се пресметува и се плаќа придонесот за мнозинството работници запослени во работните организации.

Одредбите од ст. 1 до 5 на овој член се применуваат и на пресметувањето на придонесот за социјално осигурување кога наместо личниот доход придонесот се пресметува од постојаните основици, ако со закон односно одлука или договор не е определено поинаку.

Пресметувањето на стопата на додатниот придонес за здравствено осигурување од членот 79 став 1 точ. 1 и 2 на Основниот закон, како и пресметувањето на стопите на додатниот придонес за инвалидско осигурување од членот 112 точ. 1 и 3 на Основниот закон и додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување од членот 112 точка 2 на Основниот закон, се врши на начинот предвиден во ст. 1 и 2 на овој член.

Пресметувањето на стопата на додатниот придонес за здравствено осигурување од членот 79 став 1 точка 3 на Основниот закон се врши по следната формула:

Стопата на додатниот придонес за здравствено осигурување врз нето примање = $\frac{\text{Стопата на додатниот придонес за здравствено осигурување} \times 100}{100 - (\text{збирот на стопите на придонесот од личниот доход од работен однос} + \text{збирот на стопите на придонесот за образование} + \text{стопата на додатниот придонес за здравствено осигурување од членот 79 став 1 точка 3 на Основниот закон})}$

Пример за пресметување на стопата на додатниот придонес за здравствено осигурување: ако е збирот на стопите на придонесот од личниот доход од работен однос и збирот на стопите на придонесот за образование 12,90 (сојузен придонес од личниот доход од работен однос, придонес од личниот доход од работен однос на општествено-политичките заедници и придонес за образование) и стопата на додатниот придонес за здравствено осигурување од членот 79 став 1 точка 3 на Основниот закон 1,20, пресметаната стопа ќе изнесува:

$$\frac{1,20 \times 100}{100 - (12,90 + 1,20)} = 1,40$$

Член 8

Во членот 10 став 3 втората реченица се брише. Ставот 4 се менува и гласи:

„За лицата што вршат самостојна дејност, а кои се осигурени врз основа на закон или договор (уметници, адвокати, свештеници и други), придонесите се пресметуваат и се плаќаат по определените стопи од основните утврдени со закон односно договор.“

Член 9

Во членот 13 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Додатниот придонес за здравствено осигурување од членот 79 став 1 точка 3 на Основниот закон, му припаѓа на фондот на здравственото осигурување на комуналната заедница на социјалното осигурување кај која е осигурен работникот.“

Член 10

Во членот 18 став 1 точ. 1 до 3 и забелешката се менуваат и гласат:

„1) Основниот придонес за социјално осигурување (по стопа) Дин. _____
2) Додатниот придонес за здравствено осигурување според членот 79 став 1 точка 1 од Основниот закон (по стопа) — — — — — „ _____
3) Додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување според членот 112 точка 1 на Основниот закон (по стопа) — — — — — „ _____
Вкупно уплатено — — — — — „ _____

Забелешка:

Личните доходи што служеле како основица за пресметување на придонесите од точ. 1 до 3 на овој став изнесуваат вкупно _____

Динари _____

Во ставот 2 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Уплатницата треба да содржи податоци за називот на придонесот, за височината на стопата на придонесот, за височината на основницата за пресметување, како и за височината на придонесот што се уплатува.“

Член 11

Членот 20 се менува и гласи:

„На личните доходи од работен однос остварени во 1966 година а исплатени во 1967 година придонесите за социјално осигурување ќе се пресметуваат по стопите што важеле на 31 декември 1966 година.“

Од придонесите пресметани во смисла на ставот 1 на овој член, организациите (обврзници за уплата на придонесите) ќе задржат дел од придонесот за здравствено осигурување во височината утврдена со одлуките на комуналната заедница на социјалното осигурување донесени во смисла на чл. 99. и 100 од Основниот закон, а што важеле на 31 декември 1966 година.“

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Ск. бр. 4

20 февруари 1967 година
Белград

Собрание на Југословенската заедница на социјалното осигурување

Претседател,

Риста Михаиловиќ, с. р.

172.

Врз основа на членот 38 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66 и 52/66) и членот 35 ст. 3 и 4 од Основниот закон за здравственото осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65, 29/66 и 52/66), по претходно прибавеното мислење од Сојузниот завод за здравствена заштита, Собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИЈЕ, СТАНДАРДИТЕ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ЗА РОКОВИТЕ ЗА ТРАЕЊЕ ЗА ПРОТЕТСКИТЕ И ОРТОТИЧКИТЕ СРЕДСТВА И САНИТАРНИ СПРАВИ

Член 1

Во Правилникот за индикациите, стандардите за материјали и за роковите за траење за протетските и ортотичките средства и санитарни справи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/66) во членот 1 зборовите: „на товар на фондот на здравственото осигурување“ се бришат.

Член 2

Во членот 4 став 4 втората реченица се брише

Член 3

Во членот 12 ставот 2 се брише.

Член 4

Во членот 13 ставот 2 се брише.

Член 5

Во членот 26 став 1 на почетокот се додава ознака: „(1)“.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) На осигурено лице што уредно го одржува помагало тоа што да го користи и по определениот рок за траење може да му се признае посебна премија на начинот и под условите што ќе ги утврди Собранието на комуналната заедница на социјалното осигурување.“

Член 6

Во членот 26 став 1 зборовите: „на товар на фондот за здравствено осигурување“ се бришат.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Ск. бр. 6

20 февруари 1967 година
Белград

Собрание на Југословенската заедница на социјалното осигурување

Претседател,

Риста Михаиловиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за измени и дополненија на Законот за задолжително осигурување имот и лица, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/67, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

И С П Р А В К А

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ИМОТ И ЛИЦА

Во членот 17 став 1 во седмиот ред се брише запирката по зборот: „предмети“, а наместо зборовите: „инвентари и моторни возила“ се ставаат зборовите: „и инвентар“.

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, Белград, 28 февруари 1967 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/67, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

И С П Р А В К А

НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ОСИГУРУВАЊЕТО И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во членот 16 се брише зборот: „самоуправни“.

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, Белград, 28 февруари 1967 година.

Р Е Ш Е Н И Ј А

Врз основа на членот 45 од Основниот закон за внатрешните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/66), Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА НА ДРЖАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

За началник на Службата на државната безбедност во Сојузниот секретаријат за внатрешни

работи се назначува Савоскијков Борче, претседател на Собранието на општината Штити.

В. бр. 9

16 февруари 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Станболиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службени лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 24 од 8 август 1966 година објавува:

Закон за искористување на земјоделското земјиште;

Закон за службата на внатрешните работи, самоуправањето и за средствата за работа на органите на внатрешните работи;

Закон за депонирање на средствата за кредитирање на изградбата на електроенергетски објекти;

Закон за санитарната инспекција;

Закон за завршната сметка на Буџетот на СР БиХ за 1966 година;

Закон за издвојување дополнителни средства за изградба на електроенергетски објекти;

Закон за измена на Законот за гимназијата;

Закон за измена на Законот за начинот на користење на средствата од посебната буџетска резерва;

Закон за дополние на Законот за дополнителните средства на општините и за средствата на околиците за 1966 година;

Закон за измени и дополненија на Законот за Буџетот на СР БиХ за 1966 година;

Одлука за задолжување на СР БиХ кај Инвестиционата банка во Сараево заради купување и изградба на станови;

Одлука за определување на банката кај која ќе се депонираат средствата на СР БиХ;

Одлука за изборот на претседател и судии на Републичкиот совет за прекршоци;

Одлука за именување член на Советот на Музејот на литературата на БиХ;

Одлука за именување членови на Советот на Уметничката галерија во Сараево;

Одлука за именување членови на Советот на Архивот на БиХ;

Одлука за именување членови на Советот на Народната библиотека на БиХ;

Одлука за именување членови на Советот на Републичкиот завод за заштита на културните споменици;

Одлука за именување членови на Советот на Музејот на револуцијата на БиХ;

Одлука за именување членови на Советот на Земскиот музеј во Сараево;

Одлука за потврда на Статутот на Републичкиот фонд за унапредување на безбедноста на сообраќајот;

Регистар на установите за стручно образование што можат да даваат општо признаен степен на стручно образование во учебната 1966/67 година;

Одлука за распишување избори и за избор на половина членови на Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците Сараево;

Одлука за бројот на членовите што за Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците Сараево ги избираат одделни собранија на комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците;

Одлука за ризиците од задолжителното здравствено реосигурување и за височината на надоместокот за реосигурени случаи од 1966 година;

Тарифа на премииите за задолжително здравствено реосигурување;

Финансиски план на приходите и расходите на Фондот на задолжителното здравствено реосигурување за 1966 година.

Во бројот 25 од 15 август 1966 година објавува: Општествен план на развојот на Босна и Херцеговина од 1966 до 1970 година.

Во бројот 26 од 29 август 1966 година објавува:

Одлука за стручните испити на работниците во републичките органи на управата;

Одлука за повластиците за превоз на ученици и студенти во 1966 година;

Одлука за надоместоците на членовите на Републичката комисија за утврдување на пензискиот стаж.

Во бројот 27 од 5 септември 1966 година објавува:

Упатство за начинот на користење повластици за превоз на ученици и студенти и за начинот на пресметување на надоместоците на сообраќајните стопански организации.

Во бројот 28 од 16 септември 1966 година не објавува прописи.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија во бројот 24 од 28 јули 1966 година објавува:

Општествен план за развојот на Социјалистичка Република Македонија од 1966 до 1970 година;

Закон за изменување и дополнување на Законот за средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството;

Закон за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развојот на недоволно развиените краишта;

Закон за издвојување на средства за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развојот на недоволно развиените краишта;

Закон за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на научно-истражувачка работа;

Закон за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на рударските истражувања;

Закон за учество на Социјалистичка Република Македонија во кредитирањето на инвестициите во земјоделството;

Закон за учество на Социјалистичка Република Македонија во кредитирањето на изградбата на подробната каналска мрежа;

Закон за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на модернизацијата на патната мрежа;

Закон за учество на СР Македонија во финансирањето на реконструкцијата и модернизацијата на магистралните пруги од мрежата на Железничкото транспортно претпријатие „Скопје“;

Закон за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на изградбата на пругата Гостивар—Зајас—Кичево;

Закон за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на изградбата на делот од Јадранскиот пат на територијата на Републиката;

Закон за учество на Социјалистичка Република Македонија во инвестиционата изградба на Претпријатието рудници и железарница „Скопје“;
Закон за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на образованието на стручните кадри во стопанството;

Закон за издвојување средства за додатна камата.

Во бројот 25 од 22 август 1966 година не објавува:

Во бројот 26 од 2 септември 1966 година објавува:

Решение за определување установи и организации што делегираат претставници во Управниот одбор на Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа;

Решение за разрешување и именување на член на Советот на Историскиот музеј на Македонија;

Решение за престанување мандатот и за именување членови на Управниот одбор на Републичките средства на заедничките резерви;

Решение за престанување мандатот и именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа;

Решение за разрешување од должност на директорот на Дирекцијата за мелиоративните системи во Социјалистичка Република Македонија.

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Социјалистичке Републике Словеније“ во бројот 22 од 7 јули 1966 година објавува:

Закон за водите;

Закон за ловството;

Закон за заштита при работата;

Закон за Завршната сметка за извршување на Буџетот на СР Словенија (Републичкиот буџет) за 1965 година;

Закон за идната етапна изградба на клиничкиот центар во Љубљана;

Заклучок за изборот на член на Одборот за просвета и култура на Републичкиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за изборот на член на Одборот за проучување законски и други предлози на Стопанскиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за определување на бројот и за изборот на судии поротници на Окружниот суд во Копер;

Заклучок за определување на бројот и за изборот на судии поротници на Окружниот стопански суд во Љубљана;

Заклучок за именување три члена во Инвестициониот совет за изградба на клиничкиот центар во Љубљана;

Наредба за ограничување товарниот сообраќај на патиштата од I и II ред во туристичката сезона;

Акти на Републичката изборна комисија, и тоа:

Извештај за резултатот на изборите за пратеници на Републичкиот собор на Собранието на СР Словенија во 55 изборна единица Љубљана Бежиград II.

Во бројот 23 од 14 јули 1966 година објавува:

Одлука за измена и дополнување на Одлуката за премиите за кравјо млеко во 1966 година;

Решение за именување директор на Заводот на СР Словенија за цени;

Решение за именување двајца претставници на општествената заедница во Советот на Заводот за школство на СР Словенија;

Решение за именување двајца претставници на општествената заедница во Советот на Институтот за историја на работничкото движење во Љубљана и за определување на организациите што делегираат по еден претставник на општествената заедница во советот на тој институт;

Решение за именување двајца претставници на општествената заедница во Советот на Геолошкиот завод во Љубљана и за определување на организациите што делегираат по еден претставник на општествената заедница во советот на тој завод;

Решение за разрешување односно именување претставници на општествената заедница во Научниот совет односно Советот на Текстилниот институт во Марибор и за определување на организациите што делегираат по еден претставник на општествената заедница во советот на тој институт;

Решение за разрешување претставник односно именување двајца претставници на општествената заедница во Советот на Водоградежната лабораторија во Љубљана и за определување на организациите што делегираат по еден претставник на општествената заедница во советот на таа лабораторија.

Во бројот 24 од 21 јули 1966 година објавува:

Закон за дополнителните средства за финансирање електроенергетските објекти во годините 1966 до 1970;

Закон за задолжително депонирање определени средства на претпријатијата за производство и пренос на електрична енергија;

Одлука за распишување дополнителни избори на пратеник за Републичкиот собор на Собранието на СР Словенија во 96 изборна единица Марибор-Центар V.

Во бројот 25 од 28 јули 1966 година објавува:

Одлука за ограничување запишувањето на слушатели на Медицинскиот факултет во Љубљана;

Одлука за укинување на одредбите за ограничување на сечењето на тиса и домашен орев.

Во бројот 26 од 4 август 1966 година објавува:

Општи акти на републичките самоуправни организации;

Договор за спроведување пензиско и инвалидско осигурување на самостојните занаетчи и самостојните угостители;

Договор за спроведување социјално осигурување на уметниците;

Договор за спроведување социјално осигурување на филмските уметници и филмските работници;

Договор за спроведување социјално осигурување на адвокатите;

Договор за спроведување социјално осигурување на католичките свештеници во СР Словенија;

Договор за спроведување социјално осигурување на свештениците од Евангеличкиот сениорат во СР Словенија;

Договор за спроведување социјално осигурување на спортистите;

Договор за спроведување социјално осигурување на уличните носачи на багаж во Словенија;

Договор за спроведување социјално осигурување на железничките носачи на багаж во Словенија;

Одредби на републичките органи:

Решение за основање Комисија на Извршниот совет за решавање актуелни организациони и системски прашања во органите за внатрешни работи во СР Словенија и за именување претседател и членови на таа комисија;

Решение за разрешување и именување претседател на Комисијата на СР Словенија според членот 195 од Основниот закон за пензиското осигурување;

Наредба за заштита определени земјишта на подрачјето на општина Радовљица и општина Јесенице.

Во бројот 27 од 1 септември 1966 година објавува.

Наредба за цената на личната легитимација.

Во бројот 28 од 8 септември 1966 година објавува.

Општи акти на републичките самоуправни организации, и тоа:

Заклучок за определувањето на ризиците, условите и надоместите, како и премиската тарифа во задолжителното здравствено реосигурување;

Заклучок за учеството што мораат да го плаќаат осигурените лица кон трошоците за издадените лекови.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“ во бројот 28 од 2 јули 1966 година објавува:

Уредба за овластување извршниот совет на автономна покраина за донесување план за одбрана од поплави за територијата на автономната покраина;

Одлука за утврдување планот за одбрана од поплави и за мерките за неговото извршување;

Додаток: Собраниски преглед.

Во бројот 27 од 9 јули 1966 година објавува:

Закон за надлежноста на органите на автономните покраини за решавање во втор степен во постапката за експропријација;

Одлука за давање потврда на Статутот на Републичкиот фонд на водите;

Одлука за давање потврда на Статутот на Републичкиот фонд за образование;

Одлука за одобрение на Програмата за работа на Републичкиот фонд за развој на стопански неразвиеното подрачје во 1966 година;

Одлука за давање потврда на Одлуката за измени и дополненија на Статутот на Вишата машинска техничка школа во Београд;

Одлука за давање потврда на Одлуката за измени и дополненија на Статутот на Вишата машинска техничка школа во Ниш;

Одлука за разрешување од должност на судија на Врховниот суд на Србија;

Одлука за давање гаранција на СР Србија за кредитот одобрен од Сојузниот фонд за научна работа — на Институтот за градежништво при Градежниот факултет — Београд;

Одлука за распределба на девизните средства за вестоковни и стоковни плаќања во 1966 година;

Одлука за разрешување од должност на судија на Вишиот стопански суд во Београд и за избор на судии поротници на овој суд;

Правилник за условите што во поглед на кадрите и опремата треба да ги исполнуваат работните организации што вршат работи на заштита на растенијата;

Одлука за распишување општи избори за една половина членови на Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Београд;

Одлука за највисокиот износ на пензискиот оснот од кој може да се определи пензија;

Додаток: Собраниски преглед.

Во бројот 28 од 16 јули 1966 година објавува:

Општествен план за развој на СР Србија во раздобјето од 1966—1970 година;

Закон за измени и дополненија на Законот за формирање и користење дополнителни средства за заеднички резерви на стопанските организации;

Закон за јавниот заем за изградба на хидроенергетскиот и пловидбениот систем Гердан;

Закон за обезбедување дополнителни средства за финансирање на изградбата на електроенергетски објекти од 1966 до 1970 година;

Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница за членови на совети на установите;

Одлука за разрешување и именување републички секретар и заменик републички секретар за внатрешни работи;

Одлука за избор на судија на Вишиот стопански суд во Београд;

Одлука за оласување Републичкиот извршен совет за одобрување позајмици на општините од средствата формирани според членот 27 став 1 од Законот за буџетот на СР Србија за 1966 година;

Одлука за именување директор на Радио-Приштина;

Одлука на Уставниот суд на Србија за утврдување на несогласноста на Одлуката на Собранието на општина Младеновац за месниот самоуприоден за подрачјето на општина Младеновац бр. 03-2446/1-65 со одредбите од членот 86 и 89 од Законот за придонесите и даноците на граѓаните;

Исправка на Законот за организацијата и територијалната надлежност на судовите од општа надлежност;

Додаток: Собраниски преглед.

Во бројот 29 од 23 јули 1966 година објавува:

Уредба за приправничкиот стаж и за стручните испити на работниците во органите на управата;

Одлука за користење на средствата остварени со продажба на Вилтенот на судската практика во 1966 година што го издава Врховниот суд на Србија;

Одлука за престанок со работа на општинските судови во Доњи Милановац, Јабучевоц, Салаш и Првиот и Вториот општински суд во Ниш;

Одлука за почеток на работата на новооснованите општински судови во Баточина, Мајданпек и Ниш;

Решение за доволнение на Решението за определување на установите што можат да вршат анализа на хемиските средства за заштита на растенијата;

Упатство за условите и за начинот на исплатата на премија за крајно млеко во 1966 година;

Додаток: Собраниски преглед.

Во бројот 30 од 30 јули 1966 година објавува:

Правилник за водење евиденција за податоците од интерес за Републиката во основното училиште;

Упатство за пренесување работите од укинати општински судови во Доњи Милановац, Јабучевоц, Перлез, Салаш, Уља, Првиот и Вториот општински суд во Ниш и за пренесување работите според изменатата територијална надлежност на судовите;

Во бројот 31 од 6 август 1966 година објавува:

Одлука за височината на надоместотот за здравствен преглед на објектите за производство саден материјал и растенија во внатрешниот промет;

Прилог: Собраниски преглед.

Во бројот 32 од 13 август 1966 година објавува:

Решение за издмачување помошник началник на Управата за персонални работи на Републичкиот извршен совет;

Решение за назначување потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

Во броевите 33 од 20 август и 34 од 27 август 1966 година не објавува прописи.

Во бројот 35 од 3 септември 1966 година објавува:

Решение за именување претседател и членови на Комисијата за спроведување ревалоризација на основните средства и средствата за заедничка потрошувачка на работните организации;

Решение за основање Општинско јавно обвинителство во Бујановац;

Исправка на Законот за обезбедување дополнителни средства за финансирање изградбата на електроенергетски објекти од 1966 до 1970 година

Во бројот 36 од 10 септември 1966 година не објавува прописи.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службени лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 21 од 4 јуни 1966 година објавува:

Решение за давање согласност на Тарифата за наградите и надоместоците на трошоците за работа на адвокатите;

Тарифа за наградите и надоместокот на трошоците за работа на адвокатите.

Во бројот 22 од 11 јуни 1966 година објавуваат:

Закон за определување премија за кравјо млеко во 1966 година;

Закон за измена на Законот за детските градинки;

Одлука за определување Стопанската банка во Загреб како деловна банка во чиј кредитен фонд се уплатуваат средствата од надоместокот за стопански риболов во крајбрежното море на Југославија;

Одлука за потврда на Завршната сметка на Републичкиот фонд за станбена изградба за 1965 година;

Во бројот 23 од 18 јуни 1966 година објавуваат: **Заклучоци** и мерки во врска со стопанските движења во првите четири месеци на 1966 година;

Решение за именување нови членови на Комисијата на Извршниот совет за верски прашања;

Наредба за привремена забрана на ловот на риби на делот од реката Отука.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

„Службени лист Социјалистичке Републике Црне Горе“ во бројот 10 од 4 јуни 1966 година објавува:

Препорака за понатамошниот развој на физичката култура во СР Црна Гора.

Во бројот 11 од 13 јуни 1966 година објавува:

Деловник на Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на земјоделците Титоград.

Во бројот 12 од 22 јуни 1966 година објавува:

Препорака за понатамошниот развој на месните заедници;

Одлука за основање Републички завод за заголдување — Титоград;

Одлука за утврдување височината на стопата по која од средствата остварени со придонесот за запослување на подрачјето на општинските заедници се издвојува дел за заеднички работи на запослувањето на територијата на СР Црна Гора.

Во бројот 13 од 7 јули 1966 година објавува:

Заклучоци за актуелните проблеми на заштитата при работата во СР Црна Гора;

Правилник за почетокот и завршетокот на наставата и за училишните одмори во основно училиште;

Правилник за основањето и работата на подрачните одделенија со периодична настава во основно училиште.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|--|-----|
| 158. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за височината на делот од амортизацијата до кој работните организации можат да купуваат девизи за плаќање на опрема и резервни делови — — — — | 261 |
| 159. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за вршење работи на извоз и увоз на стоки во малограничниот стоковен промет — — — — — | 261 |
| 160. Правилник за измени на Правилникот за водење евиденции во областа на трудот | 261 |
| 161. Правилник за техничките мерки и за заштитата при работата при рударски подземни работи — — — — — | 263 |
| 162. Наредба за начинот и постапката за остварување на регресот според Одлуката за давање регрес при продажбата на вештачки гудриња за потребите на земјоделството и шумарството во 1967 година — | 264 |
| 163. Решение за определување на воените единици и установи што можат да купуваат земјоделски производи од индивидуални производители на пазари и надвор од пазари — — — — — | 265 |
| 164. Решение за годишната програма за користење на средствата од такси што се наплатени на странски друмски моторни возила — — — — — | 265 |
| 165. Список на новосоздадени сорти семе од земјоделски растенија — — — — — | 265 |
| 166. Список на средствата за заштита на добитокот за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија — — — — — | 267 |
| 167. Решение за спроведување анкета за оптоварувањето на работните организации со давање статистички извештаи — — | 268 |
| 168. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочно кредитирање — — — — — | 269 |
| 169. Одлука за височината на процентот за издвојување од вкупните средства на фондот на инвалидското и пензиското осигурување за помагање на закрепнување пензионери во 1967 година — — — | 269 |
| 170. Одлука за височината на придонесот што определени категории обврзници за уплата на придонесот можат да го задржат како надоместок за обезбедување правата на осигурениците од своите средства — | 269 |
| 171. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за утврдувањето на основните и за начинот на пресметувањето и плаќањето на придонесите за социјалното осигурување — — — — — | 270 |
| 172. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за индикациите, стандардите за материјали и за роковите за траење за протетските и ортопедичките средства и санитарни справи — — — — — | 272 |
| Исправка на Законот за измени и дополненија на Законот за задолжително осигурување имот и лица — — — — — | 272 |
| Исправка на Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации — — | 272 |